

ПРЕГЛЕД НА ВИСИНАТА НА ПООДЕЛНИТЕ ИЗДАТОЦИ

| Вид на издаток 1 | ИЗНОС | | Се применува од период 4 |
|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|
| | Стопанство 2 | Нестопанство 3 | |

Дневници за службени патувања

- 8%¹ од просечната исплатена плата по работник во последните 3 месеци
1.861,00 1.861,00 23-01-2018

Трошоци за исхрана кога работодавачот ја организира на свој трошок

- најмногу до 20%² од просечната нето плата по работник исплатена во претходната година
4.468,00 ----- 22-02-2017

Регрес за годишен одмор

- 40%³ од просечната исплатена плата по работник во последните 3 месеци
- 60%⁴ од просечна исплатена месечна нето плата по работник
9.304,00 13.918,00 23-01-2018

Отпремнина за одење во пензија

- двократен износ од просечната исплатена месечна нето плата во последните три месеци
46.520,00 23-01-2018
- двократен износ од просечната исплатена месечна нето плата
46.392,00 23-01-2018

Јубилејни награди

23.260,00⁵ просечната месечна нето плата по работник во Република Македонија исплатена во последните три месеци

- согласно одредбите на член 78 од Општиот колективен договор за комуналните дејности

Со Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година („Службен весник на РМ“ бр. 196/2017) не е уредено правото за дневни трошоци при службени патувања во земјата.

Општиот колективен договор за јавниот сектор на Република Македонија е објавен во („Службен весник на РМ“ бр. 10/08, 88/08, 122/08 и 85/09).

¹ член 69 став 1 од Општиот колективен договор за комунални дејности на РМ („Службен весник на РМ“ бр. 107/06);

² член 113 став 4 од Законот за работните односи („Службен весник на РМ“ бр. 62/05,....27/16);

³ член 35 од Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството (Пречистен текст) („Службен весник на РМ“ бр. 115/14, Спогодба 119/15 и 150/2016) (Најмал износ);

⁴ член 9 од Законот за исплата на платите во РМ („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, ...147/15);

⁵ член 35 од Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството (Пречистен текст („Службен весник на РМ“ бр. 115/14, Спогодба 119/15 и 150/2016).

Почитувајќи ги одредбите на член 204 до член 210 од Законот за работните односи („Службен весник на РМ“ бр. 62/05,27/16), упатуваат дека Општиот колективен договор за јавниот сектор се однесува на органите на државната власт и другите државни органи, органите на ЕЛС, установите, јавните претпријатија, заводите, агенциите, фондовите и други правни лица кои вршат дејност од јавен интерес.

Согласно член 47 од Законот за изменување и дополнување на Законот за работните односи („Службен весник на РМ“ бр. 130/09), општите колективни договори се усогласуваат со одредбите на Законот за работните односи во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на измените и дополнувањата на Законот за работните односи, односно најкасно до 4^{ти} мај 2010 година.

Во “Службен весник на РМ” бр. 11 од 24 јануари 2012 година објавен е Законот за минимална плата во Република Македонија.

Во член 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за минимална плата во Република Македонија “Службен весник на РМ” бр. 30/14 е утврдена висината на минималната плата за производството на облека, производство на кожа и слични производи од кожа и изнесува:

- за 2014 година 7.500 денари во нето износ,
- за 2015 година 8.050 денари во нето износ,
- за 2016 година 9.000 денари во нето износ,
- за 2017 година 9.590 денари во нето износ⁶

Согласно со Законот за изменување и дополнување на Законот за минимална плата во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 132/17), висината на минималната **нето плата**, почнувајќи со исплатата на плата за месец септември 2017 година заклучно до исплатата на плата за месец јуни 2018 година изнесува **12.000** денари, вклучително и за вработените во одделите производство на текстил, производство на облека и производство на кожа. Висината на минималната плата во бруто износ изнесува **17.130** денари.

Начинот на постапување на правните лица за остварување на правото на финансиска помош за исплата на минимална плата, можете да го превземете од веб страната на Управата за јавни приходи преку следниот линк <http://ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/610>.

⁶ Ќе се применува заклучно со исплатата на платите за август 2017 година